

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за пожарникарство (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА АКЦИЈАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на раководителот на акцијата за гаснење на пожар (во натамошниот текст: (легитимацијата), начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации.

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на бел картон со димензии 6 x 9,5 см и се сместува во заштитна обвивка, големина 8 x 32 см.

Заштитната обвивка на легитимацијата е изработена од кожа во црна боја во три дела кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат.

Горниот дел од заштитната кожна обвивка е изработен во два дела, од кои предниот дел е изработен од просирна пластична фолија обработена со кожа и претставува простор во кој се сместува образецот на легитимацијата.

На внатрешната долна страна на заштитната обвивка се наоѓа триаголна метална значка, која во горниот дел на златна подлога е отпечатен четвороцифрен број истоветен со регистарскиот број на легитимацијата, а по ободите на триаголната значка од левата и десната страна има венец. Во средишниот дел на значката во овална форма на златна подлога е отпечатен текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. Во средината на овалниот дел е сместен знакот на пожарникарите обиколен со венец.

На предната страна на образецот на легитимацијата е отпечатен текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, “ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ”, “ЛЕГИТИМАЦИЈА”, “РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР” и во средината има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и презимето на раководителот на акцијата за гаснење на пожар потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата и место за печат. Во долниот дел на златно-жолта подлога со црвена боја е отпечатен регистарскиот број на легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи отпечатен симбол на Дирекцијата за заштита и спасување под кој се наоѓа место за впишување податоци за: датумот и местото на раѓање на раководителот на акцијата за гаснење на пожар, адреса на живеење, датум на издавање на легитимацијата, регистарскиот број и крвната група на раководителот на акцијата за гаснење на пожар.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел од овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се издава врз основа на поднесено писмено барање на раководителот на акцијата за гаснење на пожар до Дирекцијата за заштита и спасување.

Барањето од став 1 на овој член содржи: име, татково име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот и звањето на лицето кое го поднесува барањето.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус раководител на акција за гаснење на пожар.

По престанокот на статусот-раководител на акција за гаснење на пожар, лицето ја враќа легитимацијата во Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 5

Лицето кое ќе ја изгуби легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа, веднаш ја известува Дирекцијата за заштита и спасување.

Во случај од став 1 на овој член на раководителот на акцијата за гаснење на пожар му се издава нова легитимација, по претходно нејзино огласување во службено гласило.

Доколку се утврди дека легитимацијата е изгубена заради небрежност, издавањето на новата легитимација е на трошок на имателот на легитимацијата.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.

Член 7

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

Член 8

Евиденцијата за издадените легитимации содржи: реден број, име и презиме на имателот на легитимацијата, датум на издавањето, регистерскиот број на легитимацијата, назив на организационата единица на Дирекцијата за заштита и спасување и звањето на лицето кое го поднесува барањето и забелешки.

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистерски број.

Во забелешки се запишуваат измените на податоците од ставот 1 на овој член.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-1369/1
7 јуни 2006 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
Киро Атанасов, с.р.

Образец на легитимација на Раководител на акција за гаснење на пожар

<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div> <p>Име _____</p> <p>Презиме _____</p> <p>Потпис на овластено лице _____</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">00000</p>	<div style="text-align: center;"></div> <hr/> <p>Датум на раѓање _____</p> <p>Место на раѓање _____</p> <p>Адреса на живеење _____</p> <p>_____</p> <p>Датум на издавање на легитимацијата _____</p> <p>Регистерски број на легитимацијата _____</p> <p>Крена група _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">00000</p>
	